

II KONFERENCIJA O MINERALNIM SIROVINAMA, NJIHOVOJ EKSPLOATACIJI, KERAMIČKOJ I OPEKARSKOJ PROIZVODNJI

IME

IS

TE

ME

SI

2000

Zbornik radova

Editori:

Karolj Kasaš

Slobodan Vujić

Budva

10.-14. maj 2000.

ГРУБО-КЕРАМИЧКИ ГЛИНИ ОД ПОВЛАТНИТЕ ДЕЛОВИ НА РУДНИКОТ ЗА ЈАГЛЕН БРИК - БЕРОВО, ИСТОЧНА МАКЕДОНИЈА

COARSE-CERAMIC CLAYS OF THE TOP PARTS OF THE BRIK COAL MINE - BEROVO, EASTERN MACEDONIA

Воjo Мирчовски¹, Трајче Серафимов², Ацо Тодоров², Миле Илиев²

¹РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ, ШТИП

²ИГМ "ПРОЛЕТЕР" АД - ВИНИЦА

Абстракт - Во овој труд се прикажани геолошките и квалитативно квалитативните карактеристики на керамичките глини од повлатните делови на рудникот за јаглен Брик-Берово. Извршените минералошко-хемиски испитувања, и технолошко-керамички карактеристики покажаа дека овие глини се полиминерални и спаѓаат во групата на илитетско-хидролискупски-хлоритски тип на керамички глинести сировини, кои можат да најдат широка примена во производството на градежни материјали и керамички плочки.

Клучни зборови: ГРУБОКЕРАМИЧКА ГЛИНА, БРИК-БЕРОВО, ИЛИТ, ХИДРОЛИСКУН, ХЛОРИТ.

Abstract - The paper show geological and quantitative-qualitative characteristic of ceramic from the top parts of the Brik coal mine in Berovo. Mineralogical and chemical analyses carried out indicated that the clays are polymineral and belong to the illite-hydromica-chlorine type of ceramic clays raw materials that can be widely used in the manufacture of building materials and ceramic tiles.

KEY WORDS: COARSE-CERAMIC CLAY, BRIK-BEROVO, ILLITE, HIDROMICA, CHLORITE.

1. ВОВЕД

Од страна на стручниот раководен тим на фабриката ИГМ Пролетер од Виница 1993 година

беше покрената иницијатива за можноста на користење на глините од повлатните делови на површинскиот коп на рудникот за јаглен (лигнит) Брик - Берово како основна сировина за производство на градежни материјали во наведената фабрика. За таа цел беа извршени дополнителни геолошки и лабораториско технолошко керамички испитувања за квалитативне и квантитативне карактеристики на глините. Извршените испитувања дадоа позитивни резултати со што започна искористувањето на глините кои до тој момент се депонираа како јаловина.

2. ГЕОГРАФСКА ПОЛОЖБА НА НАОГАЛИШТЕТО


Наоѓалиштето Брик - Берово се наоѓа во источниот дел на Република Македонија, на колу 8км југозападно од гратчето Берово во месноста Ратевски ширини. Комуникациските врски цо наоѓалиштето се добри бидејќи тоа се наоѓа на околу 1км од новиот пат Берово-Струмица. Од морфолошки аспект наоѓалиштето претптува една широка падина како дел од планинско ридско подрачје. Наоѓалиштето е сместено на надморска височина од 880-940м. Пошироката околина на теренот е пошумена, додека самиот простор на наоѓалиштето се обработливи површини, ливади и ниви.

3. ГЕОЛОШКА ГРАДБА НА ПОШИРОКАТА ОКОЛИНА

Геолошка градба на пошироката околина е според податоците од основната геолошка карта

Adresa: ¹Rudarsko-geološki fakultet, Štip, Goce Delčev 89,
Republika Makedonija, tel./fax. (+ 389 92) 396 875,
E-mail: vojom@rgf.ukim.edu.mk
²IGM "Proleter" AD-Vinica, tel./fax. (+ 389 903) 361 780

и толкубачот за листот Делчево [3]. Попироката и околина, како и самото наоѓалиште од регионален аспект припаѓаат на Српско-македонската маса. Геолошка градба на теренот, како и односот на лингвистичките членови се прикажани на геолошката карта на Сл.1. Во геолошката градба на пошироката околина на наоѓалиштето учествуваат карпи од прекамбриска, рифеј - камбриска и неогена старост.



Сл.1. Геолошка карта на пошироката околина, С. Клинчарски (1995).

1. Глини, песокливи глини јаглен; 2. Амфиболски шкрилци; 3. Епидот-кварц-серизит-хлоритски шкрилци; 4. Дворилски тракасти гнајсеви; 5. Истражуван терен.

Најстари прекамбриски карпи на теренот се дворилски тракасти гнајсеви кои ги градат источните околни делови на наоѓалиштето. Гнајсеви се изградени од кварц, плагиоклас, биотит, мусковит, и поретко епидот и гранат, а како споредни минерали се сфеен и алатит.

Од рифеј камбриските карпи на теренот се јавуваат епидит-хлорит-серизитски шкрилци и амфиболски шкрилци. Епидот-хлорит-серизитските шкрилци зафаќаат најмал дел од теренот. На западната страна тие имаат тектонски однос, со карпите од рифеј камбриското комплекс, а на исток трансгресивно лежат на гнајсната серија. Тие се изградени од спидот, циосит, хорнбленда, хлорит, ретко кварц и серизит, а споредни минерали се магнетит, титаномагнетит, гранат и пирит. Амфиболските шкрилци зафаќаат најголем дел од теренот тие се јавуваат во асоцијација со габро-амфиболити и метадијабази и ги градат западните делови од теренот. Составени се од амфиболи, плагиокласи, спидот, циосит, хлорит, а како споредни се јавуваат кварц, титанит и пирит.

Од неогените карпи на теренот се јавуваат плиоценските наслаги и квартените седименти.

Плиоценските седименти се распространети јужно од селото Ратево и трансгресивно лежат врз постарите формации. Изградени се од глини, песокли и алевролити со прослоји од песок и еден продуктивен хоризонт со јаглен и јагленски глини. Кафтерните седименти се релативно малку застапени и воглавно тоа се од алувијално - терасно и делувијално-пролувијално потекло.


4. ГЕОЛОШКА ГРАДБА НА НАОГАЛИШТЕТО И РУДНИ РЕЗЕРВИ

Геолошка градба на наоѓалиштето е увредна врз основа на податоците добиени во мерка 1:1000, како и од деталното проучување на јадрата од бушотине.

Наоѓалиштето се наоѓа во дел од плиоценските седименти во Беровскиот базен. Од северната и југозападна ободна страна наоѓалиштето е ограничено со рифејкамбриската зелена серија, која исто тако претставува и основна серија на која трансгресивно се наталожени плиоценските езерски седименти.

Според податоците добиени со бушењето кровните делови се состојат од песокливи глини и глини (грубокерамички) кои меѓусебе како вертикално така и хоризонтално се сменуваат. Во југозападниот дел на наоѓалиштето на површината се издавува еден дел од песоклива глина и помал дел во источниот обод, додека во останатиот дел во источниот обод, додека во останатиот дел од наоѓалиштето преовладуваат почисти глини. Грубокерамичките глини се карактеризираат со окерно црвенкаста, жолто кафејава, окерно браонкаста до сивкасто зеленкаста боја. Испод чистата керамичка, и песоклива глина лежат потенки слоеви на јагленови глини и алевролити а испод нив се наоѓа продуктивниот слој на јаглен. Меѓусебните односи на поедините издвоени типови на глини и јаглен во длабина се прикажани на профилити на Сл.2.

Рудните резерви се пресметани по методата на пологони блокови. Се пресметни само резерви од А категорија со оглед на високиот степен на истраженост и големата густина на истражната мрежа. Пресметаните резерви изнесуваат 762.394 m^3 односно 1.220.000 тона. Пресечната дебелина на керамичките глини изнесува околу 8.5m. Според сегашната динамика на потребна суровина за фабриката Полет од 44.000 m^3 обезбедени се резерви за наредните дванаестина години.



Сл.2. Карактеристични профили од наоѓалиштето [1]

5. ГЕНЕЗА НА НАОЃАЛИШТЕТО

Кон крајот на терциер во плиоцен во Беровско-Похечевската депресија владее езерска фаза. Во такви езерски услови доаѓа до акумулација на песокливо глиновити седименти. Во еден период нивото на езерото драстично се намалува со што се создаваат пространи мучуришта во кои се развива бујна вегетација. Едно од тие мучуришта кое се наоѓало на периферијата од езерото е и просторот када се наоѓа денешниот рудник за јаглен односно за керамичка глина Брик - Берово. Во периодот на бујната вегетација доаѓа до депонирање на големи количини на органски материјал, кој подоцна ќе биде поплавен и затрупан со песокливо-глиновити седименти, кого се создадени и грубо-керамичките глини. Со текот на времето под специфични услови органскиот материјал е карбонифициран до степен на лигнит. Горните глиновити песокливи повлатни делови во кои се наоѓаат грубо-керамичките глини остануваат во континентални услови се до денес, моделирани како современ рельеф под влијание на геоглазионите процеси.

6. ЛАБОРАТОРИСКИ ИСПИТУВАЊА

6.1. Хемиски состав на сировата глина

Хемискиот состав на сировата глина е одредуван по 4 примерни по стандардни методи на алкално топче, растворување со солна киселина и одредување на поедините оксиди со користење на комплиексометриската метода, а за алкалне оксидни пламен фотометричката метода. Добиените резултати се прикажани во табелата 1.

По однос на хемискиот состав сите четири проби покажуваат голема сличност со известно мало оставување кај пробаста 2. Содржината на SiO_2 е намалена во однос на содржината на Al_2O_3 , што не е случај за керамичките глини. Зголемата количина на Al_2O_3 веројатно ќе даде одраз во пластичноста на глината.

Хемиски состав на сировата глина

Табела 1.

	П1	П2	П3	П4
SiO_2	55.81	60.82	55.76	55.82
Al_2O_3	19.05	17.95	18.71	18.74
Fe_2O_3	8.88	8.60	10.67	9.70
CaO	3.75	3.29	2.59	2.70
MgO	1.20	0.92	1.79	1.79
Na_2O	2.72	1.85	1.90	2.11
K_2O	1.70	1.40	1.40	1.50
ZZ	6.09	5.30	6.423	6.60
Вкупно	99.20	100.13	99.24	99.05

Содржината на железните оксиди е висока и уедначена што сакаќо ќе даде хомогена керамидна црвена боја на керамичките производи.

Количината на CaO и MgO е релативно ниска, содржината на CaO произлегува од присутните плагиоклас-фелдспати, хлорити и други минерали кои носат калцијум. Алкалните оксиди се во нормални граници за таква врстза на грубо керамички глини.

6.2. Специфична маса на глината и тежина на насыпна маса во растреситасостојба

Специфичната маса е одредувана со пикнометар, а насыпната маса преку меренje на количина материјал во одреден волумен во растреситасостојба. Добиените резултати се прикажани на табелата 2.

Добиените вредности се движат во нормални граници за таква врстза на полиминерални глинисти материјали.

Специфична маса и насилина маса во г/см³ Табела 2.

Пр.	специфична маса	насилина маса
П1	2.659	1.26
П2	2.661	1.22
П3	2.670	1.25
П4	2.671	1.24

6.3. Гранулометриска анализа

Гранулометриската ситова анализа е направена по мокра поступка со вода и користење на комплет стандардна сита од 1, 0.5, 0.1 и 0.071 mm, добиените резултати се прикажани на табелата 3.

Гранулометриски состав на глината во % Табела 3.

Пр.	над 1mm	1-0.5	0.5-0.1	0.1 - 0.071	под 0.071
П1	7.20	2.0	8.30	3.00	79.50
П2	6.90	1.20	16.70	5.90	69.30
П3	8.00	3.30	9.50	3.20	76.00
П4	2.40	1.20	7.70	3.10	74.00

Испитуваните проби содржат мал процент на фракција над 1 mm а голем проценат на фракција под 0.071 mm што е поволно за технолошкиот процес.

6.4. Минералошки преглед на фракциите

Минералошки со помош на бинакуларен микроскоп се прегледани само фракциите над 0.071 mm. Во глините главно се присуствуваат зрија од кварц, фелдспати и фрагменти од глајасви и шкриљци со содржина на лискуни, океански до кафејаво обоени глине и железни минерали, ретки црни железни минерали и ретко присутна органска материја. Сите издвоени фракции не реагираат со солна киселина што покажува на отсуство на слободни карбонати.

6.5. Растворливи карбонати

Во испитуваните глини е извршено и квантитативно определување на растворливите карбонати добиените резултати се прикажани на табелата 4.

Растворливи карбонати

Табела 4.

Пр.	CaO	CaCO ₃	MgO	MgCO ₃	Bk карб.
П1	0.65	1.16	1.16	2.43	3.59
П2	0.58	1.03	0.89	1.87	2.90
П3	0.66	1.17	1.24	2.60	3.04
П4	0.66	1.17	1.07	2.24	3.41

Вкупните карбонати во расторулата состојба се движат во толерантни граници од 2.97 - 3.59 % и тоа во прашката состојба и фини цементигационо скрими каде поединци минерални црни. Малата кончноста на појашување не се иштичи во технолошкиот процес.

6.6. Рендгеноструктурни испитувања

Со цел за утврдување на минералошкиот состав на глините на нив се вршени рендгеноструктурни испитувања на четири проби. Кај ците проби се забележува скоро подеднака застапеност од кварц, илит, мусковит, хлорит и фелдспати од тиејот на плагиокласи.

6.7. Керамички испитувања

Температура на синтерување се движи од 900-1000° C. Технолошкиот процес при кој се врши печењето се одвива при температура од 900-1000° C. Собирање при сушење на 110° C се движе од 6.10-6.70%. Нормална формувачка влажност изнесува 17.35 - 18.89 %. Критичната влажност се движи од 9.20 - 10 %. Кофициентот на осетливост при сушење е 0.83 - 0.89 %. Собирање по печење на 950° C се диги од 7.60 - 8.00 %. Водовливавање по почење од 950° C е 10.39 - 13.02%. Механичка цврстота на притисок на пробни тела сушиени на 110° C е 2.54 - 3.31 MPa, а печени на 950° C е 7.43 - 13.6 MPa. По печењето кај сите пробни тела е добиенска хомогена керамична црвена боја по целата површина на пробните тела.

7. ЗАКЛУЧОК

Од минералошка гледна точка глините се полиминерални керамички сировини составени главно од кварц, илит, хидролискуни, хлорити и фелдспати плагиокласи. По својот минерален состав тие може да се уврштат во групата на илита - хидролискунски - хлоритски тип на керамички глине сировини. Со висок проценат на примеси од кварц, фелдспати, лискуни и разни форми на железни оксиди и хидрооксиди. По однос на својот хемиски состав глините ги садовуваат потребните критеријуми потребни во технолошкиот процес запроизводство за градежни материјали. По своите минералошки хемиски карактеристики како и по однос на воите - технолошко - керамички карактеристики овие глини представуваат вредна минерална сировина која може да најде примена како во индустриската за градежни материјали, така и во

индустријата за производство на керамички плочки.

ЛИТЕРАТУРА

[1] С.Зафировски, С. Клинчарски, и др. (1995). Елаборат за рудни резерви и технолошко керамички испитувања на глини од рудникот "Брик" - Берово и рудни резерви со технолошки

испитувања на опоснител од "Крушарник" Виница за производство на Керамиди.

[2] В. Паскалев и др (1983). Градежен институт "Македонци" Скопје, РС "Брик" Берово. Елаборат за рудни резерви на јаглен на лежиштето "Берово" - Берово.

[3] М. Ковачевиќ и др. (1983). Толкувач на основната геолошка карта 1 : 100.000 за лист Делчево. Геолошки завод Скопје.